

Се наметнуваат многу дилеми, дали во т. н. "албански територии" почна битката за превласт или, меѓу другото, почна процесот за минимизирање на улогата на Ахмети кај Албанците во Македонија!?

Во битката се користат сите недозволиви инструменти, а стариот, пак, начин за пресметка - "сребрениот куршум" веќе не претставува сериозна закана, туку испит за сегашната владејачка структура, која на криминалците не смее да им дозволи да влијаат врз тековите во државава, кои се концентрираа на економските проблеми во земјава.

Овој процес ги покажа сите слабости на системот и на институциите, кои не се подготвени да интервенираат за елиминирање на криминалните банди, кои се ставени во функција на партиите, а кои, пак, преку ваквите средства сакаат да се испита пулсот на теренот.

"Територијата" не се освојува со криминалци и со оружје, туку со практични демократски средства. Но, таквите сигнали не пристигнуваат до ушите на "агите" и на "беговите", кои се определија за ваквата погрешна стратегија и тактика во државава.



АЛБАНЦИТЕ ЗНААТ ВО РЕД ТРПЕЛИВО ДА ГИ СЛУШААТ ЛИДЕРИТЕ, НО ДАЛИ ТИЕ НИВ УМЕАТ ДА ГИ СЛУШАТ КОГА ИМААТ МАКА СО ОРУЖЈЕТО И СО КРИМИНАЛЦИТЕ ОД НИВНИТЕ РЕДОВИ

МАКЕДОНСКИТЕ А МЕЃУ "НОЖ ПОД ИЛИ "СРЕБРЕН К

По убиството на Иса Лика, братучед на тетовскиот градоначалник Хазби Лика, инаку и двајцата истакнати членови на партијата на Али Ахмети, прашањето за судирот меѓу албанските партии ДУИ и ДПА уште повеќе се комплицира, а меѓусебната нетрпеливост се усложнува, бидејќи политичката толеранција е заменета со други средства, кои дополнително ја заплеткуваат политичката пресметка.

Во текот на последните два месеца се користеа разни методи за омаловажување и за вршење притисок врз членството и врз симпатизерите на двете партии. Поради тоа, се криминализира ова исклучително политичко прашање, кое повеќе го засега албанскиот електорат, но истовремено Република Македонија ја враќа на маргините од евроатлантските движења и процеси.

Битката за престиж кај албанското гласачко тело покренува низа дискутабилни теми, кои се поврзани со прашањата за степенот на криминалитетот во земјава, чии структури тесно се повр-

зани со власта и со политичките партии.

Во контекст на ова, мора да се бараат грешките на сите политички субјекти во Македонија, а особено на албанските партии, чии заладени односи се дојдени до точка на вриење.

Имено, "ножот им е дојден под грло", бидејќи во битката за превласт се користат сите недозволиви инструменти, а стариот, пак, начин за пресметка - "сребрениот куршум" веќе не претставува сериозна закана, туку испит за сегашната владејачка структура, која на криминалците не смее да им дозволи да влијаат врз тековите во државава, кои се концентрираа на економските проблеми во земјава.

НЕ СЕ ИЗБИРААТ СРЕДСТВА

Судирот меѓу двете најголеми албански партии во земјава е мотивиран од фактот што ДПА влезе во власта, а ДУИ



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

СКИОТ ЕЛЕКТОРАТ?

наиде на заклучени врати. Имено, од оној момент кога се формира новата коалициона Влада зградата на "Илинденска" 66 е заклучена за Али Ахмети, така што со овој симболичен чин многу работи останаа неразјаснети или нерасчистени, иако последниве парламентарни избори дадоа сосема друга и, пред сè, јасна слика, кој е "ага" или "паша" кај албанскиот електорат.

Меѓутоа, во реалноста секој има свој "македонскиот вилает" или зона за владеење на партиското правило. Зоните строго се поделени: на пример, на Зајаски, Гостиварски, Тетовски, Кондовски, Липковски, Арачиновски итн.

Затоа се наметнуваат многу дилеми, дали во т. н. "албански територии" почна битката за превласт или, меѓу другото, почна процесот за минимизирање на улогата на Ахмети кај Албанците во Македонија?

Одговорот на ова прашање уште повеќе е оптоварен со сè понагласените информации дека Арбен Џафери и Мендух Тачи нешто му ветице на премиерот

АЛБАНЦИ ГРЛО" УРШУМ"

Никола Груевски, односно до крајот на годинава ќе ја минимизираат улогата на ДУИ? Овие информации можат да бидат и шпекулативни, но сепак мораат да се земат предвид, бидејќи се опасни за натамошните дејства на теренот.

Според сите факти или аргументи, овој политички процес веќе континуирано се одвива и за таа цел не се избираат начините и средствата, кои не се својствени за западната развиена демократија. Но, сепак овој процес ги покажа сите слабости на системот и на институциите, кои не се подготвени да интервенираат за елиминирање на криминалните банди кои се ставени во функција на партиите, а кои, пак, преку ваквите средства сакаат да се испита пулсот на теренот. Територијата не се освојува со криминалци и со оружје, туку со практични демократски средства. Но, таквите сигнали не пристигнуваат до ушите на "агите" и на "беговите", кои се определија за ваквата погрешна стратегија и тактика во Македонија. Оваа опасна игра не ги задово-

ИНТЕРВЈУ

РАФИЗ АЛИТИ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДУИ

НЕМАМЕ СУДИР СО ДПА

☀ Господине Алити, дали тргнаа во позитивна насока информациите за преговори меѓу највисоките раководства на ДПА и на ДПУ, во врска со информациите за затегнатите односи меѓу партиите, кои во последно време се решаваат со оружје, а не со дијалог?

АЛИТИ: Ние немаме проблеми со ДПА, туку со Владата на Република Македонија, поточно со мандатарот, бидејќи мислеме дека оваа Влада многу инвестирала во тоа дека проблемот треба да биде албански и меѓу албанските партии, така што мислам дека ова нема да успее.

☀ Тоа што сега го тврдите значи ли дека овие информации се на ниво на шпекулации и инсинуации создадени против Вашата партија?

АЛИТИ: Секако дека имаат таква основа. Затоа, мислам дека е нормално секаде да има поединци, кои се подготвени, да кажам, да бидат партиски милитанти итн. Меѓутоа, некоја поголема разлика, било во нашата или во платформата на ДПА, ние немаме судир. Тој не постои.

☀ Како ги оценувате аргументите за инволвирањето на криминогените структури во разрешувањето на некои екстремни политички случаи, кои во последно време се применуваат во селата каде што претежно живее албанско население?

АЛИТИ: Мислам дека тоа воопшто не е добро за нашето општество, особено за нас Албанците. Имено, исто така, пред две седмици во Тетовскиот универзитет беше преземена контролата, а во некои други места, каде што објективно сме инволвирани, прво ние Албанците, па потоа институциите на државата, треба отворено да се бориме против тоа, да не успее и да не најде терен за практика. Овој начин води кон анархија.

☀ Дали Вашата партија се подготвува да направи една оценка или анализа за состојбите во Тетовскиот универзитет, бидејќи Универзитетот беше признат во ваше време, а истовремено пратеникот Сулејмани го критикуваше господинот Азис Положани, кој дозволил да се случат вакви работи?

АЛИТИ: Ние сме свесни дека со самиот факт оти тој Универзитет требаше да се легализира, нормално беше некои гранки кои порано не се легализираа, дека треба да се затворат, бидејќи за нив не постојеа услови за работа. На пример, тоа се



РАФИЗ АЛИТИ СМЕТА ДЕКА
ИМА ВЕШТАЧКИ СУДИР МЕЃУ
ДУИ И ДПА

однесуваше на Медицинскиот факултет и на некои други гранки од тој Универзитет. Значи, свесни сме дека тоа го имаше, но секој почеток е многу тежок, така што од тој аспект секако дека ние како партија и сега не сакаме да се мешаме во внатрешната политика на Универзитетот или во нивните кадровски проблеми итн. Но, сме против тоа кршење на Уставот и на законот. Тоа значи - треба да се почитува законот. А, за луѓето кои, ако е точно, продавале дипломи или земале мито итн., мислиме дека има органи во оваа држава, кои би требало да го решат проблемот, без разлика дали е во прашање поранешен ректор или некој друг, секој кој погрешил ќе треба да одговара пред судот, па ако треба и да лежи в затвор за такви работи и аномалии.

☀ Се приближува датумот за избор на нов градоначалник на Општина Сарај, дали сериозно се подготвувате или размислувате за името на кандидатот, бидејќи во оваа Општина се чувствува впечатокот дека ќе победува градоначалник од ДПА?

АЛИТИ: Точно е тоа дека ДПА редовно ги губеше изборите во Општина Сарај. Точно е дека во две-три села беа полнети кутиите од страна на нивни активисти, особено во Кондово, Свиляре, Долно и Горно, како и во некои други места, така што објективно ние сме фаворити и секогаш сме ги победувале. Јас, пак, велам дека поради тие аномалии и тоа што институциите на оваа држава и меѓународниот фактор им гледаше низ прсти, фактички во Општина Сарај се остави впечатокот дека доминира ДПА, што секако не е точно.

лува евродипломатите, кои сместени во Скопје иницираат разни средби и дијалози кои, пак, водат кон други води, а тоа е да се преговара за нов т.н. рамковен договор, или да се поддржува вештачкото создавање внатрешна криза.

Али Красниќи, братот на барањот кондовец Агим Красниќи, е еден од напаѓачите кои во скопско Глумово го ранија 25-годишниот Сефедин Мустафа, велат извори од селото по крвавиот инцидент.

Според истите извори, сите напаѓачи биле од групата на Красниќи, дошле со два автомобили, го раниле Мустафа и претепале двајца негови другари.

Во МВР не ги потврдуваат информациите и сè додека трае истражната постапка нема да даваат подетални вести за настанот.

Инаку, уште истиот ден ДУИ ја обвини групата на Красниќи и ДПА. Според очевидци, пресметката се случила пред една перална за автомобили во селото Глумово. Имено, два автомобили го прегазиле 25-годишниот Сефедин Мустафа, а кога тој се обидел да побегне, лицата од автомобилите пукале во него.

По пукотниците Сефедин се здобил со повреди на 'рбетот.

"Ова не е прв пат луѓе на Красниќи да направат вакво нешто. Тој беше придружуван од неколку негови пријатели, како и од неговите браќа", изјавија очевидците на настанот.

Овој настан од ДПА го коментираат дека се работи за пресметка меѓу криминални групи, кои од порано имале нерасчистени сметки и дека случајот немал политичка позадина.

"ШТАНЦАЊЕ ДИПЛОМИ"

Комплицирањето на состојбите во Тетовскиот државен универзитет е капка во морето проблеми на релација ДУИ-ДПА. Двата македонски политички



КОАЛИЦИЈАТА СО ПДП САМО ПРИДОНЕСЕ АЛБАНСКИОТ ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КРЕМ ДА СЕ "ПРЕШАЛТУВА"

центри на моќ имаат свои образовни бастиони или тврдини, кои на разни начини оставаат траги врз интелектуалната свест кај албанското население.

Во овој момент акцијата на министерот за образование и за наука, Сулејман Рушити, создава услови за револт и за гнев, кој најмногу ги засега студентите Албанци, чиј академски кредибилитет е нарушен, бидејќи некои професори создадоа услови за "фалц-дипломи".

При тоа, нестатутарната смена на ректорот остава простор за сомневање дека тоа всушност е дискредитирање на партијата на Ахмети, која на исто такков начин, несвојствен за образовните процеси, го легализираше работењето на поранешниот универзитет во Мала Речица, кој патем речено подлегна под влијанието на командантите на ОНА. Затоа се усложнува ситуацијата со "штанцањето" на дипломите.

Поради сè ова, Приштина, Тетово, Скопје и Тирана се наоѓаат на нозе, на штрк се сите образовни инспекции и органи, кои ја утврдуваат бројката на фалсификувани дипломи. Според последните информации, дури албанското МВР побарало официјални докази за валидноста на тетовските дипломи, кои ја поделија јавноста.

Инаку, на Тетовскиот универзитет интензивно се чешла целата затечена документација. Инспекцијата има полни раце работа, а се разгледуваат сите документи за конкурсите, потоа се чепка по извештаите за тоа кој сè плаќал и кој професор земал мито. Истовремено се бара врската меѓу професорите и поранешниот ректор.

"Откако ќе ја добиеме комплетната информација, се надевам дека наредните денови ќе имаме детални информации за сите овие работи и целиот случај ќе се реши на начин согласно

законот и за начинот на назначување на ректорите, но и на начинот на работење на поранешното раководство на Тетовскиот универзитет", изјави премиерот Никола Груевски во врска со ова, кој притиснат од евродипломатите во Скопје побара отчет од својот министер Сулејман Рушити.

Во меѓувреме, пак, министерот за образование и наука повторил дека Сади Беџети бил вистинската личност за оваа функција. Според Рушити, за него добил стотина препораки од професори и од студенти.

Но, и покрај сите препораки, името на Беџети се врзува за аферата со препакувањето на лековите, која беше актуелна во времето на министерот за здравство, Илија Филипче, тогаш кадар на СДСМ.

"Има други органи, кои треба минатото и сегашноста на секој човек да ги утврдува, за тоа постојат закони. Ако било така, мислам дека требаше некој нешто да преземе", истакна министерот Сулејман Рушити, бранејќи ги своите позиции во врска со оваа афера.

Се очекува по ревизијата да се даде вистинска слика за состојбите на Тетовскиот универзитет, кој е предмет на политичка битка меѓу ДУИ и ДПА.

Оваа битка е просирна, иако двете инволвираните страни одбегнуваат да ги коментираат влошените односи. Меѓутоа, во опасната игра со жилет ги внесоа и интелектуалците кои, сакале или не, мора да ја играат "шотата" која ја наметнаа нивните политичари во Тетово. Во поделеното Тетово сега не се прекројуваат улиците, туку се делат на професори Албанци со ДУИ и Албанци со ДПА.

Синдром кој повеќе е познат за нивните соседи, кои секогаш во историјата ја бараат грешката кај комшиите, а не во сопствениот двор.